



☀ На проектот "Војаџер" Вашето име е потпишано на најважните креаторски сегменти: режија, текст, сценографија и музика. Како успеавте да ги инкорпорирате сите овие нишани во овој мултимедијален проект?

СЛАВЕНСКИ: Кога имам некоја компактна идеја за "раскажување" на една специфична приказна, тогаш не размислувам дали инкорпорирам различни медиуми во еден, напротив пуштам мислата да тече сама и земам предвид сè што е потребно за таа идеја да биде целосно реализирана. Така се случи "Војаџер" да биде мултимедијален проект и - иако тоа сега е во мода - не ме интересираше таа "модерна" варијанта, туку се трудев на гледачот да му пружам сензација на сетилата,

■ Разговорот го водеше: Ружица ГОЧЕВСКА



"ВОЈАЏЕР" Е НАШЕТО



бидејќи само така сметав дека ќе го внесам во светот на прашањата за себеси и своето место во магнитудата на светот и на Вселената.

☀ Што претставува "Војаџер"?


СЛАВЕНСКИ: Војаџер значи патник - и тоа патник на повеќе нивоа: патник низ Вселената, патник низ сопствениот живот, патник низ времињата и конечно, еден духовен патник кој се обидува да допатува до смислата на сопственото и на општочовечкото постоење. Сите ние сме патувачи низ сопствените животи, само прашањето е до која дестинација успеваме да дојдеме.

За своето најново остварување режисерот Златко Славенски вели дека неговата основна замисла била да му пружи на гледачот едноставно "сензација на сетилата", преку кои ќе го внесе во светот на прашањата за себеси и своето место во Вселената. "Војаџер" е мултимедијален проект во кој преку еден мошне репрезентативен и квалитетен метод се инкорпорирани главните уметнички нишани. Неодамна, своето претставување овој проект го имаше на сцената на Куршумли ан, како дел од манифестацијата "Скопско лето".



☀️ Која е онаа инспиративна капсла која Ве водеше во текот на креирањето на оваа театарска творба?

СЛАВЕНСКИ: Ако постоеше некаква капсла, тоа сигурно беше желбата да се "тргне на пат" преку некои омеѓени граници кои нè врамуваат - и како битија - и како уметници, да ја допреме "другата страна" на нештата што нè опкружуваат и што секојдневно ги живееме, а длабоко во себе знаеме дека тие се само појавна страна на подлабоката смисла на нашето "животно патешествие".



пеење, балет. Како беше да се соработува со сите нив и дали успеавте да најдете заеднички јазик?

СЛАВЕНСКИ: Како што посочив на почетокот, проектот "Војаџер" бараше да не се мисли стереотипно, туку да се усогласат и да се комбинираат различни медиуми во една целина. Така се случи во една иста претстава да учествуваат и актерка и оперски пејачки и балетски играчи, внесено во целината на видеото - и сè тоа да биде еден конзистентен театарски чин.

ДУХОВНО ПАТЕШЕСТВИЕ

☀️ Арна Шијак, Славица Петровска-Галиќ, Саша Ефтимова се едни од главните протагонисти во "Војаџер". Познавачите на македонската уметност ќе забележат дека овие дами им припаѓаат на различни културни бранши: актерство, оперско

АПЕЛ

Осумнаесетгодишната Сања Чавдарова боледува од речиси неизлечива болест *Gvadriletia Spastica* – Паралисис Церебралис, меѓутоа постои мала искра надеж по пат на хируршка интервенција состојбата на Сања да се подобри дури до 70 отсто. Интервенцијата треба да се изврши во Меѓународниот Институт во Москва, и ќе чини 42.000 долари.

ЗАТОА ВЕ МОЛИМЕ ДАЈТЕ ГО ВАШИОТ ДОБРОВОЛЕН ПРИЛОГ ЗА ДОБРОТО НА НАШАТА ЌЕРКА - ЗА ДОБРОТО НА СИТЕ НАШИ ДЕЦА.

Чавдарова Мара
Мито Хаџи Василев 83, Струмица
IBAN:/MK07 (account in CHF in PCB)380503311302471
SWIFT: PRBUMK22XXX

Чавдарова Мара
EUR acc: 380-5-033113-012-10
INAN:/MK07380503311301210
SWIFT: PRBUMK22XXX

www.sanjac.cjb.net
tel: 034 / 329 - 702



☀️ Дали "Војаџер" ќе "патува" на други театарски сцени и дестинации?

СЛАВЕНСКИ: "Војаџер" е проект кој настана со приватна инвестиција на весникот "Дневник" и како таков постави и во менаџерската сфера некои нови стандарди и сметам дека е урнек за тоа како и во која насока ќе треба да се движи нашиот театар во организационо-структурна смисла. Поради тоа, "Војаџер" има своја слобода за тоа каде и кога ќе се случува и каде и кога ќе "допатува" низ различните домашни и странски сцени. Со нетрпение очекувам да видам како ќе се одвива ова патешествие на "Војаџер".